

"Политичките турбуленции и конфронтации создадени во периодот на конституирањето на новата Влада, а кои, за жал, се присутни и денес, побудија сомневање кај нашите пријатели во Брисел, не дали имаме капацитет да добиеме датум за преговори, туку дали ја оправдуваме одлуката за доделување на статусот кандидат...", истакна претседателот Бранко Црвенковски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



ДАЛИ РМ ЌЕ БИДЕ ПОДГОТВЕНА ЗА ЕУ ВО МОМЕНТОТ КОГА УНИЈАТА ЌЕ БИДЕ ПОДГОТВЕНА ЗА ТОА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

Црвенковски е само човек во узурпирана институција. А нивниот став останува непроменет и по претседателските избори. Дали повторно во прашање се личните суети и реваншизмот?

За Кабинетот на претседателот, отсуството на Владата "е резултат на сè уште

кај нашите пријатели во Брисел, не дали имаме капацитет да добиеме датум за преговори, туку дали ја оправдуваме одлуката за доделување на статусот кандидат. Би сакал да ја искористам оваа прилика и да упатам апел до политичките партии и, пред сè, до нивните претседа-

"ЛИЦЕТО Б.Ц." ИГНОРИРАНО ОД ДОВЧЕРАШНИТЕ ДРУГАРИ НА "ГРАЃАНИНОТ ТРАЈКОВСКИ"

Непишаното правило се повторува. Институцијата претседател на држава повторно е игнорирана. Но, овој пат од Владата на Република Македонија. Поконкретно, од политичките противници на претседателот, кој иако треба да биде претседател на сите граѓани, сè уште се чувствува неговото влијание во опозициониот Социјалдемократски сојуз, од каде што всушност дојде и на функцијата шеф на државата. Ова го потврдува фактот, кој во изминатиов период и се докажа, дека ако првите луѓе на овие две институции се од различни политички провиниенции, тогаш меѓу нив не постои кохабитација. Затоа многу и не изненадува овој потег на македонската извршна власт. Вакво нешто се случи и при инаугурирањето на сега веќе покојниот претседател Борис Трајковски. Него го бојкотираше СДСМ, за кој всушност претседателот беше именуван како "граѓанинот Трајковски". Подоцна, пак, кога улугите меѓу власта и опозицијата се смегија, ВМРО-ДПМНЕ почна шефот на државата да го именува како "лицето Б.Ц.". Но, и денес за владејачката гарнитурa

непрележаните детски болести на Владата и преседан кој не треба да се повторат.

За премиерот Груевски, пак, Црвенковски е нелегитимен претседател, кој преку говорот дејствувал како портпарол на СДСМ: "Жалам што луѓе со такви размислувања се на државни функции. Како и во претходните две години, ВМРО-ДПМНЕ не присуствуваше на седницата за да го потсети Црвенковски дека на власт дошол преку измами, насилство и изборен фалсификат".

Од ВМРО-ДПМНЕ во Собранието присуствуваше само собранискиот спикер, кој во тој момент ја замрзна вмровската солидарност, давајќи ѝ предност и почит на државата. Не присуствуваа ниту пратениците од ДПА ниту, пак, либералите на Стојан Андов. Петковски, Синго, Поповска го слушаа говорот на Црвенковски.

Во речиси празната собраниска сала претседателот Црвенковски рече: "Политичките турбуленции и конфронтации создадени во периодот на конституирањето на новата Влада, а кои, за жал, се присутни и денес, побудија сомневање

тели: надминете ги теснопартиските интереси и личните суети. Не губете време објаснувајќи им на јавноста или на странските амбасадори колкава е вината на другиот за неуспешните разговори. На РМ не ѝ треба виновник, туку решение, односно успешен политички дијалог. Битката против криминалот и корупцијата не смее да биде кампањска, туку континуирана, не смее да биде селективна туку фронтална... Сите заедно да се воздржаме од покренување иницијативи и предлагање закони, кои се однесуваат на прашања што можеби заслужуваат внимание, но можат да нè дефокусираат или, пак, што е уште полошо да предизвикаат политички, етнички или религиски тензии и конфронтации - Законот за државни празници, или иницијативата за промена на Уставот со цел воведување задолжително средно образование".

Владо Бучковски, човекот за чие доаѓање и заминување од функцијата претседател на СДСМ, постоеја разни шпекулации, истакна: "Да ги оставиме настрана моите лични импресии и односи со претседателот на државата. Кога ќе се

Е НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА



**ЦРВЕНКОВСКИ ГИ КРИТИКУВАШЕ
ВЛАДИНИТЕ МИНИСТРИ, НО ТИЕ НЕ БЕА ВО
СОБРАНИСКАТА САЛА ЗА ДА ГО СЛУШНАТ**

свестат премиерот и владејачката коалиција дека Македонија е во најчувствителниот период и дека недостатокот од дијалог меѓу власта и опозицијата и немањето кохабитација само нè оддалечуваат од ЕУ и од НАТО!?"

Тито Петковски потенцира: "Говорот го доживеав како обраќање на лидер на опозиција, а не како претседател на држава. Практично две третини од својот говор посвети на критики на Владата, а многу

малку за сопствената улога во македонската реалност, на планот на одбраната, надворешната политика каде има исклучителни надлежности. Ја пропушти можноста да се наметне како авторитет, како претседател на сите граѓани".

Потпретседателот на СДСМ, Јани Макадули, вели: "Една работа е кога една политичка партија ќе одлучи да не присуствува на парламентарната расправа кога се обраќа претседателот, тоа е хен-

дикеп на политичката партија. Кога Владата одлучува да не присуствува тогаш е хендикеп за државата. Јас не можам да очекувам поинакви лоши сигнали од тоа што сите амбасадори кои беа присутни во Собранието во нивните извештаи ќе го забележат неприсуството на власта и ова ќе биде уште еден минус за РМ".

Во сличен контекст беше и изјавата на Андреј Жерновски од ЛДП: "За ВМРО-ДПМНЕ Бранко Црвенковски беше претседател кога го добија мандатот да состават Влада, а денеска не. Мислам дека граѓаните ќе знаат тоа да го оценат".

Лилјана Поповска од ДОМ објаснува: "Говорот на Црвенковски премногу личеше на партиски говор, насочен кон една страна на Собранието и практично беше повторување на истите оние работи кои три месеци ги слушаме од опозицијата. Претседателот е институција кон која треба да се однесуваме на соодветен начин".

За Теута Арифи од ДУИ односот кон институциите на државата е политичка култура. А отсутството на власта е неразбирливо и незрело.

Мендуч Тачи од ДПА вели: "Човек со само два отсто рејтинг зборуваше против Владата и премиерот, кои имаат 10 отсто поголем рејтинг".

Како и да е, поголем впечаток остави неприсуството на власта, отколку говорот на Црвенковски! А без оглед од која партија и да е шефот на државата треба да се покаже респект кон функцијата која ја врши, и кон институцијата претседател на држава!



SKOVINI
Winery

www.skovin.com.mk